

Службен весник

на Република Македонија

Број 181

23 декември 2013, понеделник

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4369. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција во Авганистан во состав на меѓународните сили за безбедносна поддршка на Авганистан - ИСАФ.....	3	4373. Одлука за отстапување на нафтни деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтни деривати на Агенцијата за млади и спорт.....	4
4370. Одлука за избор на член на Судскиот совет на Република Македонија	3	4374. Одлука за продажба на недвижни ствари	4
4371. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2013 година.....	3	4375. Одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Министерството за труд и социјална политика.....	5
4372. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој	4	4376. Одлука за престанок на користење и пренесување на правото на сопственост на движни ствари на општина Аеродром	6
		4377. Одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана	15
		4378. Одлука за предавање на недвижност- градежно земјиште во владение на Јавното претпријатие за државни патишта	15
		4379. Одлука за предавање на градежно земјиште во владение на АД МЕП-СО - Скопје	16

	Стр.		Стр.
4380. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Битола	17	4399. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Јавно претпријатие Македонски железници Инфраструктура...	23
4381. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Велес.....	17	4400. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и деловен простор од значење за Републиката.....	24
4382. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гостивар.....	18	4401. Одлука за изменување на Одлуката за распределба на средствата за изградба реконструкција на мостови во Општините Брвеница, Градско, Југуновце и Кратово	24
4383. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општина Гевгелија	18	4402. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија	25
4384. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општина Кавадарци	18	4403. Одлука за изменување на Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на Град Скопје.....	25
4385. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кичево.....	19	4404. Одлука за распределба на средства од Буџетот на Република Македонија за 2013 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации со цел промовирање на меѓуетничките односи	25
4386. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општина Кочани.....	19	4405. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Градско	27
4387. Одлука за престанок и за давање на трајно користењена движни ствари на Општина Куманово.....	19	4406. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гази Баба	27
4388. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Охрид	20	4407. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2013 година	28
4389. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Прилеп.....	20	4408. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година.....	28
4390. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општина Струмица	20	4409. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2013 година	29
4391. Одлука за престанок и за давање на трајно користењена движна ствар на општина Тетово.....	20	4410. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во Технолошко-индустриска развојна зона-Скопје за месец декември 2013 година.....	32
4392. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општина Штип	21	Огласен дел.....	1-64
4393. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општина Маврово-Ростуше.....	21		
4394. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општина Македонски Брод ..	21		
4395. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општина Петровец	22		
4396. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Заводот за платен промет.....	22		
4397. Одлука за предавање на недвижност - градежно земјиште во владение на Град Скопје.....	22		
4398. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на Друштвото за геодетски услуги ГПС ПРЕМЕР увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп на локалитетот “Сладун“, општина Прилеп ..	23		

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

4369.

Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11 и 151/11), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 20 декември 2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА ВО АВГАНИСТАН ВО СОСТАВ НА МЕЃУНАРОДНИТЕ СИЛИ ЗА БЕЗБЕДНОСНА ПОДДРШКА НА АВГАНИСТАН – ИСАФ

1. За учество во мировна операција во Авганистан, во состав на меѓународните сили за безбедносна поддршка на Авганистан - ИСАФ, се испраќаат припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), и тоа:

- една механизирани пешадиска чета во состав од 150 (сто и педесет) припадници и
- еден штабен подофицер.

2. Припадниците на Армијата од точката 1 на оваа одлука се испраќаат за период од шест месеци, сметано од јануари 2014 година до јули 2014 година.

3. Финансиските трошоци за транспорт на припадниците на Армијата ги обезбедува НАТО (стратешки партнер/земја контрибутор), а финансиските трошоци за плати, надоместоци, придонеси и логистичка поддршка ги обезбедува Министерството за одбрана.

4. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата за учество во мировната операција ги врши Министерството за одбрана.

5. По завршувањето на учеството во мировната операција Владата на Република Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-5006/1
20 декември 2013 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

4370.

Врз основа на Амандманот XXVIII точка 1 став 6 од Уставот на Република Македонија и членот 6 став 1 алинеја 4 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 60/2006, 69/2006, 150/10 и 100/11), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 20 декември 2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. За член на Судскиот совет на Република Македонија е избрана

- Виолета Богојеска, судија на Управниот суд Скопје.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а мандатот на избраниот член на Судскиот совет на Република Македонија почнува да тече од 26 декември 2013 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-5008/1
20 декември 2013 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4371.

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 69/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 17.12.2013 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1

Во Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2013, 87/2013, 121/2013 и 139/2013), член 2, став (2) точка 3) алинеја 2 зборовите „ориз и“ и зборовите „за секоја култура одделно“ се бришат.

По алинеја 2 се додава нова алинеја 3 која гласи:

„- Висината на директните плаќања за ориз изнесува 21.000,00 денари по хектар.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9649/1 Заменик на претседателот
17 декември 2013 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
 м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4372.

Врз основа на член 101 став 7 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013 и 69/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.12.2013 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИДОТ НА АКТИВНОСТИ, МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС ПО АКТИВНОСТИ, КОРИСНИЦИТЕ, СУБЈЕКТИТЕ КОИ УЧЕСТВУВААТ ВО ПОСТАПКАТА, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКАТА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

Член 1

Во Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.06/2013), во членот 11 став (1) алинејата 2 се менува и гласи:

„- трошоци за спроведување на теренски контроли вклучително и набавка на возила и опрема за контрола на лице место“.

Член 2

Во членот 12 во ставот 4 бројот „2“ се брише.

По ставот (3) се додава нов став кој гласи:

„Средствата од член 11 став (1) алинеја 2 ги спроведува Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по пат на јавна набавка“.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9470/1 Заменик на претседателот
17 декември 2013 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
 м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4373.

Врз основа на член 9-а став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Агенцијата за млади и спорт и тоа:

-Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) - 13.440 литри.

Член 2

Нафтените деривати од став 1 се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во балон салите во кои се одржува тренажен процес на учениците од спортската паралелка во тенис, за грејната сезона 2013/2014.

Член 3

Акцизата и данокот на додадена вредност за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Агенцијата за млади и спорт.

Член 4

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41 – 8466/1 Заменик на претседателот
27 ноември 2013 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
 м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4374.

Врз основа на член 29 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Да се изврши продажба на недвижни ствари – објект кој се наоѓаат на КП. 1443, Катастарска општина Николик, м.в. Бедирци, запишана во Имотен лист бр. 394, во сопственост на Република Македонија, корисник Министерството за труд и социјална политика и тоа:

- зграда бр.1, влез 1, ПР, со површина од 293 м²,
- зграда бр.1, влез 1, ПР, со површина од 1159 м²,
- зграда бр.2, влез 1, ПР, со површина од 5 м²,
- зграда бр.2, влез 1, ПР, со површина од 267 м²,
- зграда бр.2, влез 2, ПР, со површина од 136 м²,
- зграда бр.2, влез 3, ПР, со површина од 82 м²,
- зграда бр.2, влез 3, ПР, со површина од 12 м²,
- зграда бр.2, влез 4, кат 1, со површина од 34 м²,
- зграда бр.2, влез 4, кат 1, со површина од 461 м²,
- зграда бр.3, влез 1, кат 1, со површина од 460 м²,
- зграда бр.3, влез 1, кат 1, со површина од 19 м²,
- зграда бр.3, влез 1, кат ПР, со површина од 392 м²,
- зграда бр.3, влез 1, кат ПР, со површина од 12 м²,
- зграда бр.4, влез 1, кат 1, со површина од 480 м²,
- зграда бр.4, влез 1, кат 1, со површина од 19 м²,
- зграда бр.4, влез 1, ПР, со површина од 392 м²,
- зграда бр.4, влез 1, ПР, со површина од 12 м²,
- зграда бр.5, влез 1, кат 1, со површина од 460 м²,
- зграда бр.5, влез 1, кат 1, со површина од 19 м²,
- зграда бр.5, влез 1, ПР, со површина од 12 м²,
- зграда бр.5, влез 1, ПР, со површина од 392 м²,
- зграда бр.6, влез 1, кат 1, со површина од 19 м²,
- зграда бр.6, влез 1, кат 1, со површина од 460 м²,
- зграда бр.6, влез 1, ПР, со површина од 392 м²,
- зграда бр.6, влез 1, ПР, со површина од 12 м²,
- зграда бр.7, влез 1, ПР, со површина од 75 м².

Член 2

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука да се изврши по пат на јавно наддавање со почетна цена утврдена согласно проценката на Бирото за судски вештачења во износ од 27.673.893,00 денари.

Член 3

Огласот за јавно наддавање за продажба на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука да се распише под следните услови:

- недвижните ствари што е предмет на продажба се наоѓаат во Општина Дојран, Катастарска Општина Николик, катастарска парцела 1443, Имотен лист бр.394,
- вредноста на недвижните ствари што се предмет на продажба се со почетна цена од 27.673.893,00 денари,
- паричен депозит за учество на јавното наддавање изнесува 20% од почетната цена на недвижната ствар-објект, со уплата на депозитната сметка на Министерството за труд и социјална политика,
- рокот за плаќање на депозитот - најдоцна три дена пред денот на одржување на јавното наддавање,
- начин на плаќање на купопродажната цена е во готово,
- рок за плаќање на купопродажната цена е 30 дена од денот на склучување на договорот за купопродажба,
- рокот за склучување на договорот е 30 дена од денот на јавното наддавање,

- единствен критериум за склучување на договорот за купопродажба е највисоката понудена цена од учесниците кои ги исполнуваат условите за учество во јавното наддавање за недвижните ствари-објект што е наведен во јавниот оглас,

- право на учество на јавното наддавање имаат сите деловно способни домашни и странски физички и правни лица,

- купувачот е должен објектот кој е предмет на продажба да го намени за регионален дом за стари лица,

- купувачот е должен регионалниот дом за стари лица да го реновира и да го пушти во употреба во рок од 24 месеци сметано од денот на примо предавање на објектот,

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од страна на Комисијата на Министерството за труд и социјална политика за располагање со недвижни и движни ствари сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за труд и социјална политика.

- место, ден и час на јавното наддавање ќе бидат утврдени во огласот за јавно наддавање.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9106/1
17 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4375.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 17.12.2013 година донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува користењето на недвижни ствари – земјиште, со површина од 57082 м², сопственост на Република Македонија, лоцирано на КП бр.10212, КО Берово – ВОН Г.Р, место викано Линако, запишани во Имотен лист бр.5181.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9154/1
17 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4376.

Врз основа на член 55 став 1, од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА
ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за труд и социјална политика му престанува користењето на движни ствари и тоа:

Ред бр.	Опис	Единица на мерка	Кол ичи на	Единечна цена без ДДВ	ДДВ	Единечна цена со ДДВ	Вкупна цена со ДДВ
1	Брисач за чевли со дим.120/60см.- јутан	парче	2	1.982,63	356,87	2.339,50	4.679,01
2	Клуб масичка со дим 60/60/62 изработени од оплеменета иверица, плотна со д=25мм, нозе метални со ф70	парче	5	2.131,86	383,73	2.515,59	12.577,97
3	Клуб фотељи тапацирани со еко кожа боја по избор на инвест.	парче	12	3.091,20	556,42	3.647,62	43.771,39
4	Огласна табла со дим.150/90см.дрвена рамка со плута	парче	2	3.410,98	613,98	4.024,96	8.049,91
5	Гардеробер за деца со дим.40/40/127 изработен од оплеменета иверица д=16мм.,кантирани со абс трака,со една горна внатрешна полица и две внатрешно прицврстени закачалки,боја по избор на инвеститорот(за две деца)	парче	80	2.814,06	506,53	3.320,59	265.646,94
6	Гардеробна клупа без наклон со дим.160/30/36см со плотна од оплеменета иверица.д=25мм.на метална конструкција(метални ногарки ф=70мм	парче	6	2.078,57	374,14	2.452,71	14.716,25
7	Елементи-плакар за сладирање 5 рекс кревети,со полица за постелнини, дрвени летвички во долниот дел за држење на рекс креветите,со дим.70/60/229,1см.изработени од оплеменета иверица д=16мм.кантирана со абс трака	парче	36	8.015,80	1.442,84	9.458,64	340.511,07

8	Елементи- отворен плакар за дидактика, со полици со дим. 70/60/220см. изработени од оплеменета иверица д=16мм. кантирана со абс трака	парче	14	6.768,66	1.218,36	7.987,01	111.818,20
9	Сет-Сидна табла составена од зелена табла на метална основа со алуминиумски лајсни и пластични кошиња, позадина од емајлиран лим со држачи за прицврстување на таблата дим. 180x100см. и плутена табла со дим. 150x100см.	парче	6	8.527,44	1.534,94	10.062,38	60.374,29
10	Масичка со димензии 65x65x52 плотната да биде од ПВЦ -полипропилен а ногарките метални	парче	87	1.770,63	318,71	2.089,34	181.772,84
11	Столчиња изработени од полипропилен излиени во еден опсек цврсти и издржливи со СВ и SYS сертификат со дим 38x43x63см.	парче	188	580,34	104,46	684,80	128.742,81
12	Рекс креветчиња со душеци (д=5см.)	парче	184	5.270,43	948,68	6.219,11	1.144.315,87
13	Чаршави горни, плик дим. 140/110см. памучни 100%	парче	511	527,05	94,87	621,91	317.797,68
14	чаршави долни со дим. 160/60, навлаки -памук 100%	парче	472	266,49	47,97	314,45	148.421,70
15	Кебе детско со дим. 140/100см.	парче	392	1.065,93	191,87	1.257,79	493.055,46
16	Фротир прекривки со дим. 150/100см.	парче	472	592,19	106,59	698,78	329.823,41
17	Конгрес столица за воспитувач – мебел штоф	парче	9	917,88	165,22	1.083,10	9.747,94
18	Пијанино електрично, самостоечко со минимум 60 бели типки, три педали марка-ORLA	парче	1	130.280,36	23.450,46	153.730,82	153.730,82
19	Рото столица – од еко кожа со тркала	парче	3	2.217,13	399,08	2.616,22	7.848,65
20	Рипстол – дрвен за вежбање	парче	3	11.725,23	2.110,54	13.835,77	41.507,32
21	Греда рамна гимнастичка, ниска- дрвена за вежбање	парче	2	8.882,75	1.598,89	10.481,64	20.963,29
22	Комода за телевизор и музички систем со врати со заклучување со дим. 100/45/55см. изработена од оплеменета иверица д=16мм. кантирана со абс трака, боја по избор на инвеститорот-според цртеж „градинка поз.4.1-плакар за телевизор	парче	1	4.690,09	844,22	5.534,31	5.534,31
23	Клупа со дим. 160/30/36см со плотна од оплеменета иверица. д=25мм. на метална конструкција (метални ногарки ф=70мм)-според цртеж „градинка поз.2.2 гардеробна клупа	парче	3	2.078,57	374,14	2.452,71	7.358,13

24	Тобоган пластичен Н = 150см.	парче	1	7.461,51	1.343,07	8.804,59	8.804,59
25	кош самостоечки Н = 150см. ПВЦ	парче	2	4.263,72	767,47	5.031,19	10.062,37
26	Кош висечки ПВЦ	парче	2	852,74	153,49	1.006,24	2.012,48
27	клацкалица пластична	парче	2	3.197,79	575,60	3.773,39	7.546,78
28	Колица за реквизити дрвена со тркала со дим. 60/80/72 на два спрата(со 1 полица)	парче	1	1.184,37	213,19	1.397,56	1.397,56
29	Гимнастички душек 200/100/8см.	парче	6	6.484,41	1.167,19	7.651,60	45.909,61
30	Топка за кошарка –мини	парче	5	207,26	37,31	244,57	1.222,86
31	Топка за одбојка	парче	5	236,87	42,64	279,51	1.397,54
32	Топка за фудбал	парче	5	236,87	42,64	279,51	1.397,54
33	Обрачи-пластични	парче	20	29,61	5,33	34,94	698,73
34	Јаже за скокање	парче	40	106,59	19,19	125,78	5.031,11
35	Чуњеви-пластични	парче	10	106,59	19,19	125,78	1.257,78
36	Палица-пластична	парче	10	59,22	10,66	69,88	698,81
37	Гардеробен бокс дим.161,6/40/167 изработен од оплеменета иверица д=16мм, абс трака, боја по избор на инвеститорот, поделен на боксови 40/40см- според цртеж „јасли поз.2.1 гардеробен бокс	парче	2	12.684,57	2.283,22	14.967,79	29.935,58
38	бокс за пресоблекување на бебиња со дим.240/70/85см. изработени од оплеменета иверица , д=16мм,абс трака боја по избор на инвеститорот и сунѓер 10см преслечен со памучен материјал,во долниот дел полици и вратички поделен на три дела-според цртеж „јасли поз.3.3 бокс за бокс за преслекување	парче	2	14.603,25	2.628,58	17.231,83	34.463,66
39	бактерицидна лампа на статив бw	парче	3	1.257,80	226,40	1.484,20	4.452,60
40	Елементи-плакар за постелнина, со полици за постелнини и дидактика со дим. 240/60/152см.(два дела)- според цртеж „јасли поз.3.2 елемент-плакар за постелнина	парче	1	13.334,79	2.400,26	15.735,05	15.735,05
41	Елементи-плакар за играчки,со полици и фиоки и со подвижни кутии во долниот дел со дим.80/45/188,2см.изработени од оплеменета иверица д=16мм.кантирана со абс трака,боја по избор на инвеститорот-според цртеж „јасли поз.3.1 елемент-плакар за играчки	парче	1	6.928,54	1.247,14	8.175,68	8.175,68
42	бебешки кревет дрвен дим.140/70 со душек за дрвен кревет дим.135/65	парче	12	6.928,54	1.247,14	8.175,68	98.108,17
43	Специјални столици за хранење на бебиња направени од масивно дрво	парче	6	2.131,86	383,74	2.515,60	15.093,58

44	Висечки елемент, дим. 130/30/70 (во купатило) за одложување на пелени, изработен од оплеменета иверица, д=16мм., абс трака на кантови, боја по избор на инвеститорот (во 3 купатила), трокрилен чаршави долни со дим. 140/220, навлаки - памук 100%	парче	3	4.636,79	834,62	5.471,42	16.414,25
45		парче	36	277,14	49,89	327,03	11.772,98
46	ограда за проодување-бокс со мрежа	парче	1	3.197,79	575,60	3.773,39	3.773,39
47	маса за хранење 54/46/47 дрвена со столче	парче	3	2.131,86	383,74	2.515,60	7.546,79
48	Елементи-плакар за складирање 5 рекс кревети, со полици за постелнини, дрвени летвички во долниот дел за држење на рекс креветите, со дим. 70/60/229, 1 см. изработени од оплеменета иверица д=16мм. кантирана со абс трака, боја по избор на инвеститорот-според цртеж „градинка поз. 3.1 елемент-плакар за рекс кревет	парче	8	8.015,80	1.442,84	9.458,64	75.669,13
49	Фротир прекривки со дим. 150/100 см.	парче	36	592,19	106,59	698,78	25.156,02
50	Канцелариско биро со дим. 140/70/72 (според слика или еквивалент) изработено од оплеменета иверица, д=16мм со абс трака кантирано, боја по избор на инвеститорот. На хаптерите да има пластични папучи за подесување	парче	4	2.878,01	518,04	3.396,05	13.584,20
51	Вртлива канцелариска столица тапацирана со еко кожа, со раконаслони со тркалца со лифтомат	парче	3	3.144,49	566,01	3.710,50	11.131,51
52	административна ниска комода со дим. 180/38/72 см., изработена од оплеменета иверица, д=16мм., абс трака, боја по избор на инвеститорот со 3 средни фиоки и по 1 вратичка од секоја страна-комплет со ситот потребен оков	парче	1	8.314,26	1.496,57	9.810,83	9.810,83
53	Висока самостоечка закачалка за мантили	парче	1	1.801,42	324,26	2.125,68	2.125,68
54	Конференциска маса 140/75/75 см. изработена од оплеменета иверица, горна плотна д=25мм. со метални нозе Ф 10 см	парче	2	3.517,57	633,16	4.150,73	8.301,47
55	Канцелариски столици со метални нозе обложени со еко кожа	парче	8	1.470,98	264,78	1.735,76	13.886,05

56	Елемент- плакар за гардероба, литература и друго,изработен од оплеменета иверица д=16мм.абс трака на кантови, со дим.320/50/300 см со отворени полици и затворен дел гардеробер со оклагџа	парче	2	35.015,81	6.302,85	41.318,65	82.637,30
57	Кревет хромиран медицински со дим.140/70см	парче	1	21.318,60	3.837,35	25.155,95	25.155,95
58	Душек за хромиран кревет со дим.135/65см.	парче	1	1.321,76	237,92	1.559,67	1.559,67
59	Чаршави долни плик дим.220/140см.	парче	3	266,49	47,97	314,45	943,36
60	Кебиња детски дим.140/110см.	парче	2	1.065,93	191,87	1.257,79	2.515,59
61	Фротир прекривки дим.150/100 см.	парче	3	592,19	106,59	698,78	2.096,34
62	Елементи за здравствени картони со дим. 100/50/50-со отворени касети 50/50, изработен од оплеменета иверица д=16мм.абс трака на кантови	парче	2	1.918,67	345,36	2.264,03	4.528,07
63	Медицински ормар за лекови со заклучување	парче	1	13.857,09	2.494,28	16.351,37	16.351,37
64	Медицински кревет за преглед	парче	1	11.420,26	2.055,65	13.475,90	13.475,90
65	Вага со висинометар	парче	1	6.336,37	1.140,55	7.476,91	7.476,91
66	Стерилизатор сув	парче	1	18.120,81	3.261,75	21.382,56	21.382,56
67	Инструменти по норматив	парче	1	27.181,22	4.892,62	32.073,84	32.073,84
68	Административна ниска комода со дим.150/38/72см.,изработена од оплеменета иверица, д=16мм., абс трака, боја по избор на инвеститорот со 3 средишни фиоки и по 1 вратичка од секоја страна-комплет со ситот потребен оков	парче	2	7.781,29	1.400,63	9.181,92	18.363,84
69	Метален гардеробен ормар, двокрилен 90/52/190цм	парче	2	10.659,30	1.918,67	12.577,98	25.155,96
70	Метална сталажа за прибор и средства 90/52/190 цм	парче	2	3.197,79	575,60	3.773,39	7.546,78
71	Машина за перење алишта со капацитет мин.13 кг-DOMUS	парче	1	285.072,96	51.313,13	336.386,09	336.386,09
72	Машина за сушење алишта со капацитет мин.17 кг-DOMUS	парче	1	191.059,10	34.390,64	225.449,74	225.449,74
73	Машина за пеглање L-140 cm-DOMUS	парче	1	200.157,41	36.028,33	236.185,74	236.185,74
74	Плакар за чисти алишта со дим.330/50/200см.изработен од оплеменета иверица д=16мм., абс трака на кантови со полици и врати со заклучување	парче	1	29.206,49	5.257,17	34.463,65	34.463,65
75	Количка со вреќа за нечисти алишта	парче	2	6.319,78	1.137,56	7.457,34	14.914,69

76	Маса за пеглање обложена со специјален огноотпорен мартеријал со дим. 180/70/75 см. изработена од дрво и метални нозе	парче	1	14.804,59	2.664,83	17.469,41	17.469,41
77	Маса за одложување на алишта од дрво и метални нозе со дим.180/90/75см.	парче	1	14.804,59	2.664,83	17.469,41	17.469,41
78	Машина за шиене алишта - BROTHER	парче	1	12.684,57	2.283,22	14.967,79	14.967,79
79	Рачна пегла електрична 2000W- MAX	парче	2	2.131,86	383,74	2.515,60	5.031,19
80	Комода за прашоци за перење со дим.100/50/90см. од оплемента иверица, абс трака на кантовни,со полици и вратички на заклучување	парче	1	5.862,62	1.055,27	6.917,89	6.917,89
81	Електричен шпорет - 4рингли и рерна 800/900/850 мм- МАУА PAZ	парче	1	112.209,88	20.197,78	132.407,66	132.407,66
82	Фрижидер 750 лит. 700/800/2100 мм- МАУА PAZ	парче	1	77.637,03	13.974,66	91.611,69	91.611,69
83	Работна маса со садопер со две корита1800/700/850 мм	парче	1	53.981,66	9.716,70	63.698,36	63.698,36
84	Работна маса со фиоки 1800/700/850 мм	парче	1	59.440,41	10.699,27	70.139,69	70.139,69
85	Работна маса 1600/700/850 мм	парче	1	24.868,15	4.476,27	29.344,42	29.344,42
86	Маса за отпадоци - должина 80cm	парче	1	13.950,66	2.511,12	16.461,78	16.461,78
87	Работна маса (прихватна) 1200/700/850 мм	парче	1	14.860,25	2.674,84	17.535,09	17.535,09
88	Маса за цедење ширина 120 cm	парче	1	20.622,19	3.711,99	24.334,19	24.334,19
89	Решеткаста регал полица должина 80 cm ростфрај	парче	1	37.605,42	6.768,98	44.374,40	44.374,40
90	Сервисна количка за храна на 3 нивоа р-фај	парче	3	15.163,45	2.729,42	17.892,87	53.678,61
91	Магацински полици-висечки 120/35/16см.р-фај	парче	1	4.852,35	873,42	5.725,78	5.725,78
92	Машина за миење садови, професионална комплет автоматско дозирање и депуратор 600/600/820 дупли сидови трофазна капацитет 720 чинии/час- PLOVIA	парче	1	87.948,12	15.830,66	103.778,78	103.778,78
93	Шерпа РФ 30лит.	парче	1	8.527,44	1.534,94	10.062,38	10.062,38
94	Шерпа РФ 20лит.	парче	1	6.395,58	1.151,20	7.546,78	7.546,78
95	Шерпа РФ 10лит.	парче	1	4.263,72	767,47	5.031,19	5.031,19
96	Шерпа РФ 5лит.	парче	4	3.197,79	575,60	3.773,39	15.093,57
97	Шерпа РФ 3лит.	парче	3	2.664,83	479,67	3.144,49	9.433,48
98	Лонец РФ 7 лит.	парче	6	5.329,65	959,34	6.288,99	37.733,93
99	Лонец РФ 4 лит.	парче	6	3.410,98	613,98	4.024,96	24.149,73
100	Вангли број 1	парче	2	1.897,35	341,52	2.238,88	4.477,75
101	Вангли број 2	парче	2	1.566,92	282,04	1.848,96	3.697,92
102	Тава - тигањ Ф 30cm	парче	2	1.761,75	317,11	2.078,86	4.157,73
103	Кутлача РФ 0,199	парче	5	319,78	57,56	377,34	1.886,71
104	Кутлача РФ 1,001	парче	2	447,69	80,58	528,28	1.056,55
105	Лажица француска	парче	2	405,05	72,91	477,96	955,92
106	Вилушка за печење	парче	1	255,82	46,05	301,87	301,87
107	Даска за сечење 50/30cm пластика	парче	2	1.279,12	230,24	1.509,36	3.018,72

108	Лажници дрвени	парче	3	31,98	5,76	37,73	113,20
109	Оклагија	парче	2	53,30	9,59	62,89	125,78
110	Сито за брашно	парче	3	1.385,71	249,43	1.635,14	4.905,41
111	Нож за сечење на леб електричен	парче	3	1.705,49	306,99	2.012,48	6.037,43
112	Нож саламар	парче	3	282,47	50,85	333,32	999,96
113	Отварач за конзерви мал	парче	2	269,44	48,50	317,94	635,88
114	Жица за матење голема	парче	2	266,49	47,97	314,45	628,91
115	Жица за матење мала	парче	2	266,49	47,97	314,45	628,91
116	Казанче за матење големо 39см.	парче	1	1.065,93	191,87	1.257,79	1.257,79
117	Казанче за матење мало 27см.	парче	1	852,74	153,49	1.006,24	1.006,24
118	Казанче за матење средно	парче	1	959,34	172,68	1.132,02	1.132,02
119	Кутија за брашно 5кг.	парче	4	170,55	30,70	201,25	805,00
120	Цедилка жичена 16см.	парче	1	266,49	47,97	314,45	314,45
121	Цедилка жичена 18см.	парче	1	266,49	47,97	314,45	314,45
122	Стискало з лимон РФ	парче	2	495,66	89,22	584,87	1.169,75
123	Ренде плехано	парче	2	266,49	47,97	314,45	628,91
124	машина за мелење ораси	парче	1	266,49	47,97	314,45	314,45
125	Тепсија бр.37	парче	3	938,02	168,84	1.106,86	3.320,58
126	Тепсија бр.27	парче	3	760,95	136,97	897,93	2.693,78
127	Корпа плетена за леб рвс	парче	9	233,32	42,00	275,32	2.477,87
128	Апотека рачна	парче	1	296,09	53,30	349,39	349,39
129	Кутија за прибор РФ	парче	3	319,78	57,56	377,34	1.132,02
130	Миксер- BOSCH	парче	1	3.357,68	604,38	3.962,06	3.962,06
131	Кофа ПВЦ 12л	парче	1	213,18	38,37	251,56	251,56
132	Канта ПВЦ 30 л	парче	1	266,49	47,97	314,45	314,45
133	Канта со пета лимена 10л.	парче	3	479,67	86,34	566,01	1.698,03
134	Држач за кујнска хартија	парче	3	106,59	19,19	125,78	377,33
135	Метла пластична	парче	4	117,25	21,11	138,36	553,44
136	Губралник поцинкуван	парче	4	772,80	139,10	911,90	3.647,61
137	Четки за прозори	парче	2	373,08	67,15	440,23	880,46
138	Четки за под	парче	2	266,49	47,97	314,45	628,91
139	Термос за храна 5 лит.	парче	1	6.395,58	1.151,20	7.546,78	7.546,78
140	Термос за храна 22 лит.	парче	1	13.857,09	2.494,28	16.351,37	16.351,37
141	Термос за храна 34 лит.	парче	1	21.744,97	3.914,10	25.659,07	25.659,07
142	Вага мала кујнска	парче	1	479,67	86,34	566,01	566,01
143	Врзоглавки бели	парче	4	79,95	14,39	94,34	377,35
144	Крпи за кујна	парче	50	59,22	10,66	69,88	3.494,06
145	Кецели гумени	парче	6	149,23	26,86	176,09	1.057,00
146	Шола за млеко РФ 0,299	парче	180	239,83	43,17	283,00	50.940,75
147	Тембало 15 см. РФ	парче	180	189,50	34,11	223,61	40.250,05
148	Чинија длабока 21 см. РФ	парче	180	207,26	37,31	244,57	44.022,89
149	Чинија плитка 21 см. РФ	парче	180	201,35	36,24	237,59	42.765,77
150	Чинија десерт 19 см. РФ	парче	180	202,53	36,45	238,98	43.016,60
151	Лажичка десерт РФ	парче	180	68,10	12,26	80,36	14.465,02
152	Вилушка десерт РФ	парче	180	68,10	12,26	80,36	14.465,02
153	Нож десерт РФ	парче	180	85,87	15,46	101,32	18.237,86
154	Лажичка за чај РФ	парче	180	23,69	4,26	27,95	5.031,44
155	Чорбалук РФ 2,5 лит.	парче	20	1.385,71	249,43	1.635,14	32.702,72
156	Послужавник пластичен	парче	30	145,09	26,12	171,20	5.136,08
157	Работна маса со крила 1200/700мм	парче	1	38.539,30	6.937,07	45.476,37	45.476,37
158	Работна маса со фиоки 1200/700 мм 3фиоки	парче	1	45.775,78	8.239,64	54.015,42	54.015,42
159	Дводелен садопер 1400/700мм	парче	1	42.066,34	7.571,94	49.638,28	49.638,28
160	Фрижидер со комора, вкупен капацитет 250л- NEO	парче	1	9.534,15	1.716,15	11.250,30	11.250,30
161	Електричен шпорет со 4 рингли и рерна-ST SUPERIOR TECHNOLOGY	парче	1	13.430,72	2.417,53	15.848,25	15.848,25

162	Висечки елементи Л=5м 60/60/29	парче	8	2.451,64	441,29	2.892,93	23.143,45
163	Шољи за млеко РФ	парче	30	213,18	38,37	251,56	7.546,67
164	Шерпа од 7 лит. РФ	парче	1	2.238,45	402,92	2.641,38	2.641,38
165	Шерпа од 5 лит. РФ	парче	1	1.812,08	326,17	2.138,26	2.138,26
166	Лонец од 7 лит. РФ	парче	1	2.131,86	383,74	2.515,60	2.515,60
167	Лажичка за чај	парче	30	23,69	4,26	27,95	838,57
168	Цедилка жичана 17	парче	2	266,49	47,97	314,45	628,91
169	Цедилка жичана 15	парче	2	266,49	47,97	314,45	628,91
170	Миксер 450W- BOSCH	парче	1	3.357,68	604,38	3.962,06	3.962,06
171	Казанче за матење средно	парче	2	2.504,94	450,89	2.955,83	5.911,66
172	Вангла ПВЦ 30 см	парче	1	170,55	30,70	201,25	201,25
173	Цедилка за лимон РФ	парче	1	639,56	115,12	754,68	754,68
174	Ренде плехано	парче	2	266,49	47,97	314,45	628,91
175	Блендер 500W, капацитет на садот 2л- BOSCH	парче	1	3.197,79	575,60	3.773,39	3.773,39
176	Канта со пета лимена	парче	2	639,56	115,12	754,68	1.509,35
177	Кофа ПВЦ 12 лит	парче	1	213,18	38,37	251,56	251,56
178	Метла пластична	парче	2	106,59	19,19	125,78	251,56
179	Кецела права	парче	4	330,44	59,48	389,92	1.559,66
180	Врзоглавка бела	парче	4	79,95	14,39	94,34	377,35
181	Крпи за садови	парче	50	59,22	10,66	69,88	3.494,06
182	голема кукла бебе	парче	11	959,34	172,68	1.132,02	12.452,18
183	Сет инструменти (чинели, кас- тењети, маракас, металофон од 27 тонови со пвц ударалки)	парче	2	2.197,00	395,46	2.592,46	5.184,92
184	Сет коцки за поврзување од 6 страни (мин.100 парчиња во разни бои)	парче	4	1.184,37	213,19	1.397,56	5.590,23
185	Сликовници од тврд картон со- одветни за возраста	парче	17	59,29	10,67	69,96	1.189,38
186	Сидно огледало 150/45цм	парче	7	2.131,86	383,74	2.515,60	17.609,18
187	Сет инструменти (чинели, кас- тењети, маракас, металофон од 27 тонови со пвц удиралки)	парче	4	2.197,00	395,46	2.592,46	10.369,85
188	Сет конструкторски коцки за поврзување од 6 страни (мин.100 парчиња во разни бои)	парче	6	1.184,37	213,19	1.397,56	8.385,34
189	Модел на танграм од мин.25 парчиња во 4 бои од мек мате- ријал	парче	6	858,66	154,56	1.013,22	6.079,34
190	Сет од инструменти (чинели, кастењети, маракас, металофон од 27 тонови со пвц ударалки, маракас триангл, дајре, блок флејта, дрвени стапчиња ор- фови)	парче	4	3.138,58	564,94	3.703,52	14.814,08
191	Сет од конструкторски прачки (мин 150 парчиња со кошници за формирање различни форми), нумерички стапчиња (од 250 парчиња во разни бои) и геометриски плочки (од 250 парчиња)	парче	6	2.398,34	431,70	2.830,04	16.980,25
192	Сликовници соодветни за воз- раста	парче	12	59,22	10,66	69,88	838,57
193	Сет пластични домашни жи- вотни	парче	4	426,37	76,75	503,12	2.012,48
194	Сет пластични диви животни	парче	4	426,37	76,75	503,12	2.012,48

195	Сет пластично овошје	парче	3	213,18	38,37	251,56	754,67
196	Сет пластичен зеленчук	парче	3	213,18	38,37	251,56	754,67
197	Телевизор ЛЦД 32- ST SUPELIDR TECHNOLOGY	парче	1	14.804,59	2.664,83	17.469,41	17.469,41
198	Завеси со 100% набор шарени памучни	м2	500	473,75	85,27	559,02	279.512,19
199	корнизи со дупла шина	м1	150	118,44	21,32	139,75	20.963,10
200	Тепих стаза итисон (за зани- мални и ходници)	м2	280	414,53	74,62	489,14	136.960,11
	Вкупно			2.085.861,43	375.455,06	2.461.316,48	7.505.863,03

Член 2

Правото на сопственост на движните ствари од член 1 од оваа одлука се пренесуваат без надомест на Општина Аеродром .

Член 3

Министерот за труд и социјална политика склучува договор со градоначалникот на Општина Аеродром, со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9155/1
17 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4377.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижни ствари - објекти, лоцирани на Катастарска парцела бр.1219/1, запахан во Имотен лист бр.1352 за Катастарска Општина Д.Лакочереј - Вон Г.Р., сопственост на Република Македонија и тоа:

- објект бр.1, место викано Габавци, влез 1, кат приземје, внатрешна површина од 76 м²,
- објект бр.2, место викано Габавци, влез 1, кат приземје, внатрешна површина од 57 м²,
- објект бр.3, место викано Габавци, влез 1, кат приземје, внатрешна површина од 66 м²,
- објект бр.4, место викано Габавци, влез 1, кат приземје, внатрешна површина од 339 м²,
- објект бр.5, место викано Габавци, влез 1, кат приземје, внатрешна површина од 6 м²,
- објект бр.6, место викано Габавци, влез 1, кат приземје, внатрешна површина од 434 м²,
- објект бр.8, место викано Габавци, влез 1, кат приземје, внатрешна површина од 12 м²,
- објект бр.9, место викано Габавци, влез 1, кат приземје, внатрешна површина од 178 м²,
- објект бр.10, место викано Габавци, влез 1, кат приземје, внатрешна површина од 13 м²,
- објект бр.11, место викано Габавци, влез 1, кат приземје, внатрешна површина од 6 м²,
- објект бр.12, место викано Габавци, влез 1, кат приземје, внатрешна површина од 6 м²,
- објект бр.14, место викано Габавци, влез 1, кат приземје, внатрешна површина од 3 м² и
- објект бр.15, место викано Габавци, влез I, кат приземје, внатрешна површина од 334 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9194/1
17 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4378.

Врз основа на член 33 став (2) од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2012, 131/2012 и 24/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ-ГРАД- ЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ЈАВНО- ТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

Член 1

Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни патишта - како предлагач на експропријацијата, да му се предаде во владение градежното земјиште кое претставува:

1. КП. бр. 1217/2 КО Бујковци во површина од 870м², евидентирана во Имотен лист бр.24, согласно Решение за експропријација У.бр.24-611/6-12 од 2.10.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Гази Баба;

2. Дел од стара КП.бр.1138 КО Средно Коњари или новоформирани КП.бр.1138/2 и КП.бр.1138/3 КО Средно Коњари во површина од 337м², евидентирана во Имотен лист бр.15, согласно Решение за експропријација У.бр.24-816/8-12 од 2.10.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Гази Баба;

3. Дел од стара КП.бр.1116 КО Средно Коњари или новоформирана КП.бр.1116/2 КО Средно Коњари во површина од 66м², евидентирана во Имотен лист бр.2043, согласно Решение за експропријација У.бр.24-785/6-12 од 7.10.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Гази Баба;

4. Дел од стара КП.бр.3579 КО Катлановска Сушица или новоформирана КП.бр.3579/2 КО Катлановска Сушица во површина од 868м², евидентирана во Имотен лист бр.90, согласно Решение за експропријација У.бр.24-658/9-12 од 2.10.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Гази Баба;

5. Дел од стара КП.бр.134/1 КО Миладиновци или новоформирана КП.бр.134/7 КО Миладиновци во површина од 94 м², евидентирана во Имотен лист бр.5415, согласно Решение за експропријација У.бр.24-583/3-12 од 20.3.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Гази Баба;

6. Дел од стара КП.бр.177/1 КО Миладиновци или новоформирана КП.бр.177/3 КО Миладиновци во површина од 2.889м², евидентирана во Имотен лист бр.5403, согласно Решение за експропријација У.бр.24-581/4-12 од 25.8.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Гази Баба;

7. КП.бр.448/4 КО Криви Дол во површина од 819м², евидентирана во Имотен лист бр.7, согласно Решение за експропријација У.бр.24-62 од 8.10.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Штип;

8. КП.бр.183/2 КО Криви Дол во површина од 355м², евидентирана во Имотен лист бр.157, согласно Решение за експропријација У.бр.24-40 од 15.7.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Штип;

9. КП.бр.214/20 КО Криви Дол во површина од 379м², евидентирана во Имотен лист бр. 273, согласно Решение за експропријација У.бр.24-44 од 15.7.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Штип;

10. КП.бр.223/1 КО Криви Дол во површина од 1.500м², евидентирана во Имотен лист бр.148, согласно Решение за експропријација У.бр.24-47 од 24.7.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Штип;

11. Дел од КП.бр.227/2 КО Криви Дол во површина од 25м² и дел од КП.бр. 484/2 со површина од 348м², евидентирани во Имотен лист бр.36, согласно Решение за експропријација У.бр.24-56 од 3.10.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Штип;

12. КП.бр.175/2 КО Три Чешми во површина од 1.474м², евидентирана во Имотен лист бр.160, согласно Решение за експропријација У.бр. 24-29 од

16.10.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Штип и

13. КП.бр.170/3 КО Три Чешми во површина од 1.091м², евидентирана во Имотен лист бр.163, согласно 8 (осум) Решенија за експропријација У.бр.24-76 од 8.10.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Штип, за изградба на Автопатот „Миладиновци- Свети Николе- Штип“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9244/1
17 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4379.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/1995, 20/1998, 40/1999, 31/2003, 46/2005, 10/2008, 106/2008, 156/2010 и 6/2012), а во врска со член 52 од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2012, бр. 131/2012 и 24/2013) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.12.2013 година, донесе:

О Д Л У К А

ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА АД МЕПСО - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука, Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје, со скратен назив: АД МЕПСО -Скопје, како КОРИСНИК на експропријација, да му се предаде во владение градежно неизградено земјиште и тоа:

1. Дел од КП 362, со површина од 20 м², во КО Кучково, ИЛ бр. 199, со вкупна површина 1.248.346 м², м.в. "Перјат", кул. "шума", кл.5, во согласност со Решение Екс. од МФ УИПР ОУП во Карпош со У.П. бр. 26-6313/11 од 02.01.2013 год., и Решение на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работни односи во втор степен УП.бр. 0801-198 од 08.11.2013 година.

2. Дел од КП 612, со површина од 2.031 м², во КО Кучково, ИЛ 35 со вкупна површина 6.706 м² на м.в. "Перјат", кул. "нива", кл. 6, во согласност со Решение Екс. од МФ УИПР ОУП во Карпош У.П. 26-6479/11 од 27.12.2012 год., и Решение на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работни односи во втор степен УП.бр. 0801 -195 од 04.10.2012 година.

3. Дел од КП 428/2, со површина од 154 м², во КО Орман вон град, ИЛ бр. 720, со вкупна површина од 9.865 м², м.в. "Голема нива", кул. "лозје", кл.4, во се согласно Решение за Екс. од МФ УИПР ОУП во Карпош во У.п. бр. 26-6829/11 од 24.11.2011 год., и Решение на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работни односи во втор степен УП.бр. 0801-109 од 11.07.2013 година.

4. Дел од КП 442/1, со површина од 38 м², во КО Орман вон град, ИЛ бр. 17, со вкупна површина од 141м², м.в. "Метилиште", кул. "шума", во се согласно Решение за Екс. од МФ УИПР ОУП во Карпош во У.п. бр. 26-6852/11 од 24.11.2011 год., и Решение на Држав-

на комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работни односи во втор степен УП.бр. 0801-185 од 11.07.2013 година.

5. Дел од КП 429/1, со површина од 1553 м², во КО Орман вон град, ИЛ бр. 632, со вкупна површина од 4950 м², м.в. "Конушница", кул. "нива", во се согласно Решение за Екс. од МФ УИПР ОУП во Карпош во У.п. бр. 26-6873/11 од 24.11.2011 год., и Решение на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работни односи во втор степен УП.бр. 0801-1157 од 14.07.2013 година.

6. Дел од КП 428/2, со површина од 154 м², во КО Орман вон град, ИЛ бр. 720, со вкупна површина од 9.865 м², м.в. "Голема нива", кул. "нива", во се согласно Решение за Екс. од МФ УИПР ОУП во Карпош во У.п. бр. 26-6830/11 од 24.11.2011 год., и Решение на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работни односи во втор степен УП.бр. 0801-107 од 04.10.2013 година.

7. Дел од КП 442/4, со површина од 38 м², во КО Орман вон град, ИЛ бр. 685, со вкупна површина од 140 м², м.в. "Метилиште", кул. "шума", во се согласно Решение за Екс. од МФ УИПР ОУП во Карпош во У.п. бр. 26-6846/11 од 24.11.2011 год., и Решение на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работни односи во втор степен УП.бр. 0801-170 од 04.10.2013 година.

8. Дел од КП 437/4, со површина од 2268 м², во КО Орман вон град, ИЛ бр. 687, со вкупна површина од 9.268 м², м.в. "Метилиште", кул. "нива", во се согласно Решение за Екс. од МФ УИПР ОУП во Карпош во У.п. бр. 26-6833/11 од 24.11.2011 год., и Решение на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работни односи во втор степен УП.бр. 0801-171 од 18.10.2013 година.

9. Дел од КП 453/1, со површина од 513 м², во КО Орман вон град, ИЛ бр. 1015, со вкупна површина од 1.854 м², м.в. "Метилиште", кул. "нива", во се согласно Решение за Екс. од МФ УИПР ОУП во Карпош во У.п. бр. 26-6876/11 од год., и Решение на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работни односи во втор степен УП.бр. 0801-151 од 8.11.2012 година.

10. Дел од КП 452/2, со површина од 895м², во КО Орман вон град, ИЛ бр. 776, со вкупна површина од 4.210 м², м.в. "Метилиште", кул. "нива", во се согласно Решение за Екс. од МФ УИПР ОУП во Карпош во У.п. бр. 26-6856/11 од 24.11.2011 год., и Решение на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работни односи во втор степен УП.бр. 0801-163 од 04.10.2013 година.

11. Дел од КП 437/1, со површина од 2268м², во КО Орман вон град, ИЛ бр. 17, со вкупна површина од 9.268 м², м.в. "Метилиште", кул. "нива", во се согласно Решение за Екс. од МФ УИПР ОУП во Карпош во У.п. бр. 26-6839/11 од 24.11.2011 год., и Решение на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работни односи во втор степен УП.бр. 0801-164 од 04.10.2013 година.

12. Дел од КП 289/2, со површина од 298 м², во КО Радуша вон град, ИЛ бр. 325, со вкупна површина од 518 м², м.в. "Црвеники", кул. "пасишта", во се согласно Решение Екс. МФ УИПР ОУП Карпош во У.п. 26-6827/11 од 17.11.2011 год., и Решениена Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работни односи во втор степен УП.бр. 0801-234 од 04.10.2012 година.

13. Дел од КП 453/2, со површина од 536 м², во КО Орман вон град, ИЛ 1015, со вкупна површина од 9493 м², м.в. "Метилиште", кул. "нива", во се согласно Решение Екс. МФ УИПР ОУП Карпош во У.п. 26-6877 од 24.11.2011 год., и Решение на Државна комисија за од-

лучување во управна постапка и постака од работни односи во втор степен УП.бр. 0801-1054 од 24.01.2013 година.

14. Дел од КП 625/1, со површина од 266 м² во КО ГИД Оризари, ИЛ бр. 35 со вкупна површина 10585 м², м.в. "Рид", кул. "нива", кл.7, во согласност со Решение Екс. од МФ УИПР ОУП во Чаир со У.п. бр. 26-5488/11 од 16.12.2013 год., и Решение на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работни односи во втор степен УП.бр. 0801-490 од 27.09.2012 година.

15. Дел од КП 630, со површина од 746 м², во КО ГИД Оризари, ИЛ 2117, со вкупна површина 3549 м² на м.в. "Рид", кул. "нива", кл. 7, во согласност со Решение Екс. од МФ УИПР ОУП Чаир со У.п. бр. 26-5446/11 од 02.12.2011 год., и Решение на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работни односи во втор степен УП.бр. 0801 - 489 од 07.03.2012 година.

16. Дел од КП 659/1, со површина од 406 м², во КО ГИД Оризари, ИЛ бр. 1006, со вкупна површина од 2.830 м², м.в. "Шуто Оризари", кул. "нива", кл.4, во се согласно Решение за Екс. од МФ УИПР ОУП во Чаир во У.п. бр. 26-5413/3 од 22.11.2011 год., и Решение на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работни односи во втор степен УП.бр. 0801-487 од 27.09.2012 година.

17. Дел од КП 697, со површина од 845 м², во КО ГИД Оризари, ИЛ бр. 1655, со вкупна површина од 7533 м², м.в. "пол.пат", кул. "нива", во се согласно Решение за Екс. од МФ УИПР ОУП во Чаир во У.п. бр. 26-5385/3 од 29.11.2011 год., и Решение на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работни односи во втор степен УП.бр. 0801-486 од 27.09.2012 година.

18. Дел од КП 697, со површина од 845 м², во КО ГИД Оризари, ИЛ бр. 1655, со вкупна површина од 7533 м², м.в. "пол.пат", кул. "нива" во се согласно Решение за Екс. од МФ УИПР ОУП во Чаир во У.п. бр. 26-5384/11 од 30.11.2011 год., и Решение на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работни односи во втор степен УП.бр. 0801-247 од 20.09.2012 година.

19. Дел од КП 5980, со површина од 360 м², во КО Кучевиште, ИЛ бр. 1163, со вкупна површина од 6116 м², м.в. "Езеро", кул. "нива", во се согласно Решение за Екс. од МФ УИПР ОУП во Чаир во У.п. бр. 26-5325/11 од 12.12.2011 год., и Решение на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работни односи во втор степен УП.бр. 0801-481 од 27.09.2012 година.

20. Дел од КП 5989/1, со површина од 323 м², во КО Кучевиште, ИЛ бр. 1571, со вкупна површина од 3066 м², м.в. "Езеро", кул. "нива", во се согласно Решение за Екс. од МФ УИПР ОУП во Чаир во У.п. бр. 26-5305/3 од 12.12.2011 год., и Решение на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работни односи во втор степен УП.бр. 0801-478 од 01.11.2012 година.

За изградба на линиски и инфраструктурен објект од прва категорија со утврден јавен интерес, 110 KV вод ТС Скопје 1 - ТС Југохром - ТС Тетово согласно одобрена Државна урбанистичка планска документација за изградба на 110 KV вод ТС Скопје 1 - ТС Југохром - ТС Тетово со тех. Бр. 206-1/2010 издадена врз основа на Решение од Министерство за транспорт и врски бр. 16-456/6 од 25.06.2012 година и Геодетски елаборат за посебни намени изработен од: "ДЕЛА СИСТЕМИ" ДОО Скопје со Бр. 07-110/1 од 28.01.2011 со Прегледна скица на премер и нумерички податоци со утврдени мери и граници.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9249/1
17 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4380.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекција за заштита и спасување му престанува користењето на движните ствари – специјално навално противпожарно возило и специјално противпожарно возило за гасење на шумски пожари и тоа:

Реден број	Марка Тип на возило	Број на шасија	Регистарска ознака	Количина
1	DAF FA LF 55	XLRAE55GFOL354831	SK-361-TG	1
2	BREMACH T-REX 4X4	ZE8T6041ANS504107	SK-864-OT	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Битола за потребите на територијалната противпожарна единица.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува Договор со градоначалникот на Општина Битола со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9251/1
17 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4381.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекција за заштита и спасување му престанува користењето на движната ствар – специјално навално противпожарно возило и тоа:

Реден број	Марка Тип на возило	Број на шасија	Регистарска ознака	Количина
1	DAF FA LF 55	XLRAE55GFOL354832	SK-362-TG	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Велес за потребите на територијалната противпожарна единица.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува Договор со градоначалникот на Општина Велес со кој ќе се уредат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9251/2
17 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4382.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА ОПШТИНА
ГОСТИВАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движните ствари – специјално навално противпожарно возило и специјално противпожарно возило за гасење на шумски пожари и тоа:

Реден број	Марка Тип на возило	Број на шасија	Регистарска ознака	Количина
1	DAF FA LF 55	XLRAE55GFOL354841	SK-358-TG	1
2	BREMACH T-REX 4X4	ZE8T6041ANS504103	SK-866-OT	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Гостивар за потребите на територијалната противпожарна единица.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува Договор со градоначалникот на Општина Гостивар со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9251/3
17 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4383.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА
ГЕВГЕЛИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движната ствар – специјално навално противпожарно возило и тоа:

Ред. Бр.	Марка Тип на возило	Бр. На шасија	Рег. Ознака	Количина
1	DAF FA LF 55	XLRAE55GFOL354800	SK-359-TG	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Гевгелија за потребите на територијалната противпожарна единица.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со градоначалникот на општина Гевгелија со кој ќе се уредат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9251/4
17 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4384.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА
КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движната ствар – специјално навално противпожарно возило и тоа:

Ред. Бр.	Марка Тип на возило	Бр. На шасија	Рег. Ознака	Количина
1	DAF FA LF 55	XLRAE55GFOL354834	SK-193-TL	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Кавадарци за потребите на територијалната противпожарна единица.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со градоначалникот на општина Каварци со кој ќе се уредат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9251/5
17 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4385.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.12.2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движните ствари – специјално навално противпожарно возило и специјално противпожарно возило за гасење на шумски пожари и тоа:

Ред. Бр.	Марка Тип на возило	Бр. На шасија	Рег. Ознака	Количина
1	DAF FA LF 55	XLRAE55GFOL354840	SK-194-TL	1
2	BREMACH T-REX 4X4	ZE8T6041ANS504108	SK-867-OT	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Кичево за потребите на територијалната противпожарна единица.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со градоначалникот на општина Кичево со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9251/6
17 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4386.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.12.2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА КОЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движната ствар – специјално навално противпожарно возило и тоа:

Ред. Бр.	Марка Тип на возило	Бр. На шасија	Рег. Ознака	Количина
1	DAF FA LF 55	XLRAE55GFOL354842	SK-195-TL	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Кочани за потребите на територијалната противпожарна единица.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со градоначалникот на општина Кочани со кој ќе се уредат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9251/7
17 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4387.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.12.2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движните ствари – специјално навално противпожарно возило и специјално противпожарно возило за гасење на шумски пожари и тоа:

Ред. Бр.	Марка Тип на возило	Бр. На шасија	Рег. Ознака	Количина
1	DAF FA LF 55	XLRAE55GFOL354833	SK-196-TL	1
2	BREMACH T-REX 4X4	ZE8T6041ANS504104	SK-871-OT	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Куманово за потребите на територијалната противпожарна единица.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со градоначалникот на Општина Куманово со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9251/8
17 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4388.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекција за заштита и спасување му престанува користењето на движната ствар – специјално навално противпожарно возило и тоа:

Ред. Бр.	Марка Тип на возило	Бр. На шасија	Рег. Ознака	Количина
1	DAF FA LF 55	XLRAE55GFOL354843	SK-197-TL	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Охрид за потребите на територијалната противпожарна единица.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со градоначалникот на Општина Охрид со кој ќе се уредат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9251/9
17 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4389.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекција за заштита и спасување му престанува користењето на движната ствар – специјално навално противпожарно возило и тоа:

Ред. Бр.	Марка Тип на возило	Бр. На шасија	Рег. Ознака	Количина
1	DAF FA LF 55	XLRAE55GFOL354802	SK-244-TF	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Прилеп за потребите на територијалната противпожарна единица.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со градоначалникот на Општина Прилеп со кој ќе се уредат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9251/10
17 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4390.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекција за заштита и спасување му престанува користењето на движната ствар – специјално навално противпожарно возило и тоа:

Реден број	Марка/Тип на возило	Број на шасија	Рег. ознака	Количина
1	DAF FA LF 55	XLRAE55GFOL354839	SK-247-TF	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Струмица за потребите на територијалната противпожарна единица.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со градоначалникот на општина Струмица со кој ќе се уредат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9251/11
17 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4391.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.12.2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекција за заштита и спасување му престанува користењето на движната ствар – специјално навално противпожарно возило и тоа:

Реден Број	Марка/Тип на возило	Број на шасија	Рег. ознака	Количина
1	DAF FA LF 55	XLRAE55GFOL354777	SK-248-TF	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Тетово за потребите на територијалната противпожарна единица.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со градоначалникот на општина Тетово со кој ќе се уредат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9251/12
17 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4392.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.12.2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекција за заштита и спасување му престанува користењето на движната ствар – специјално навално противпожарно возило и тоа:

Реден Број	Марка/Тип на возило	Број на шасија	Рег. ознака	Количина
1	DAF FA LF 55	XLRAE55GFOL354778	SK-249-TF	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Штип за потребите на територијалната противпожарна единица.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со градоначалникот на општина Штип со кој ќе се уредат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9251/13
17 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4393.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 17.12.2013 година донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА МАВРОВО-РОСТУШЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекција за заштита и спасување му престанува користењето на движната ствар – специјално противпожарно возило за гасење на шумски пожари и тоа:

Ред. Бр.	Марка тип на возило	бр. на шасија	Рег. ознака	количина
1	BREMACH T-REX 4X4	ZEST6041ANS04109	SK-872-OT	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Маврово-Ростуше за потребите на територијалната противпожарна единица.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со градоначалникот на општина Маврово-Ростуше со кој ќе се уредат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9251/17
17 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4394.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 17.12.2013 година донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекција за заштита и спасување му престанува користењето на движната ствар – специјално противпожарно возило за гасење на шумски пожари и тоа:

Ред. Бр.	Марка тип на возило	Бр. на шасија	Рег. ознака	количина
1	BREMACH T-REX 4X4	ZE8T6041ANS504102	SK-873-OT	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Македонски Брод за потребите на територијалната противпожарна единица.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со градоначалникот на општина Македонски Брод со кој ќе се уредат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9251/18
17 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4395.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 17.12.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекција за заштита и спасување му престанува користењето на движната ствар – специјално противпожарно возило за гасење на шумски пожари и тоа:

Ред. Бр.	Марка тип на возило	бр. на шасија	Рег. ознака	количина
1	BREMACH T-REX 4X4	ZE8T6041ANS504100	SK-874-OT	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Петровец за потребите на територијалната противпожарна единица.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со градоначалникот на општина Петровец со кој ќе се уредат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9251/19
17 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4396.

Врз основа на член 20 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЗАВОДОТ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ

Член 1

Со оваа одлука на Заводот за платен промет – филијала Прилеп како субјект кој престанал да постои во правниот промет, му престанува користењето на недвижната ствар – зграда број 1, влез 1, кат 01 со внатрешна површина од 294м² лоциран на КП.бр.13987, КО Прилеп, запишан во ИЛ.бр.31916, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9274/1
17 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4397.

Врз основа на член 33 став 2 од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2012, 131/2012 и 24/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ - ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Град Скопје - како предлагач на експропријацијата, да му се предаде во владение градежното земјиште кое претставува:

1. КП. бр.1833/5 КО Кисела Вода 2 во површина од 198 м², евидентирана во Имотен лист бр.56704, согласно Решение за експропријација УП. бр. 24-682/3 од 24.7.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кисела Вода.

2. КП.бр.1832/8 КО Кисела Вода 2 во површина од 17 м², евидентирана во Имотен лист бр. 56704, согласно Решение за експропријација УП.бр.24-683/3 од

24.7.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кисела Вода.

3. КП.бр.1833/7 КО Кисела Вода 2 во површина од 255 м2, евидентирана во Имотен лист бр. 56706, согласно Решение за експропријација УП.бр. 24-680/3 од 19.7.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кисела Вода.

4. КП.бр.1833/6 КО Кисела Вода 2 во површина од 111 м2, евидентирана во Имотен лист бр. 56705, согласно Решение за експропријација УП.бр.24-681/3 од 19.7.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кисела Вода.

За изградба на линиски инфраструктурен објект со утврден јавен интерес Булевар „Трета Македонска Бригада“ согласно извод од ДУП бр. 9/2013 (бр.23-12668/3 од 8.1.2013 год.) ДУП:- МЗ-Вардар-Мичурин 07-72/5 од 15.07.2004 год.; ДУП:- Дел од МЗ-Вардар 66 од 07-72/4 од 15.07.2004 год.; ДУП:- Дел од МЗ-Вардар 66 од 07-72/4 од 15.07.2004 год.; ДУП:- Индустриска зона УЕ-А од 07-15/4 од 30.01.2012 год.; ДУП:- Индустриска зона УЕ-Б од 07-285/2 од 21.10.2009 год.; ДУП:- Индустриска зона УЕ-В од 07-104/3 од 29.05.2008 год. и Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени бр. 0701-63 од 7.3.2013 година, изработен од Друштво за премер на земјиште, инженеринг и трговија ГЕОФОТО ЗЕНИТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9288/1
17 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4398.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13 и 93/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА ДРУШТВОТО ЗА ГЕОДЕТСКИ УСЛУГИ ГПС ПРЕМЕР УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ ПРИЛЕП НА ЛОКАЛИТЕТОТ “СЛАДУН”, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. На Друштвото за геодетски услуги ГПС ПРЕМЕР увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – мермер на лока-

литетот “Сладун“, општина Прилеп, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7561343	4582417
T-2	7561250	4582993
T-3	7560000	4583010
T-4	7560000	4581274
T-5	7560844	4581892
T-6	7560806	4582417

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=1.451330 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-9316/1
17 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

4399.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ИНФРАСТРУКТУРА

Член 1

1. Со оваа одлука на Јавното претпријатие Македонски железници Инфраструктура се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Репуб-

лика Македонија, кое претставува дел од КП број 129/1, КО Центар 2, евидентирано во Имотен лист број 18152, со вкупна површина од 3179 м², согласно Извод од Детален урбанистички план „Градска четврт Капиштец, локалитет Геолошки завод“, број 26-4178/2, од 05.06.2013 година на општина Центар, за градежна парцела број 1.2 кое е наменето за изградба на објект со намена деловни простори.

Член 2

2. Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест.

Член 3

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9432/1 17 декември 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
--	---

4400.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА

Член 1

Со оваа одлука на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и деловен простор од значење за Републиката се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое претставува:

- КП број 5181/4, КО Центар 1, со површина од 10 м², број 5180/1, КО Центар 1, со површина од 105 м², број 5178/12, КО Центар 1, со површина од 501 м², број 5177, КО Центар 1, со површина од 190 м², број 5175/3, КО Центар 1, со површина од 1225 м², број 5176/5, КО Центар 1, со површина од 140 м², број 5176/4, КО Центар 1, со површина од 55 м², број 5180/2, КО Центар 1, со површина од 16 м², евидентирани во Имотен лист број 99459, КП број 5178/11, КО Центар 1, со површина од 42 м², евидентирана во Имотен лист број 98654, КП број 5117/10, КО Центар 1, со површина од 33 м², евидентирана во Имотен лист број

98655 и КП број 5117/11, со површина од 53 м², евидентирана во Имотен лист број 98656, односно вкупна површина од 2370 м², согласно Извод од Детален урбанистички план „Дебар Маало 1“, број 23-8348/2, од 2.11.2012 година на општина Центар, за градежна парцела број 2.1 кое е наменето за изградба на објект со намена комерцијални и деловни намени;

- КП број 5178/8, КО Центар 1, со површина од 1282 м², евидентирана во Имотен лист број 100714, КП број 5181/2, КО Центар 1, со површина од 50 м², евидентирана во Имотен лист број 100715, КП број 5179/2, КО Центар 1, со површина од 873 м², евидентирана во Имотен лист број 100716, дел од КП број 5175/2, КО Центар 1, со површина од 802 м², евидентирана во Имотен лист број 100712, дел од КП број 5176/2, КО Центар 1, со површина од 208 м², евидентирана во Имотен лист број 100713, КП број 5161/2, КО Центар 1, со површина од 3 м², евидентирана во Имотен лист број 100727, КП број 5181/5, КО Центар 1, со површина од 4 м², евидентирана во Имотен лист број 100837 и дел од КП број 13739/1, со површина од 83 м², евидентирана во Имотен лист број 99607, односно вкупна површина од 3305 м², согласно Извод од Детален урбанистички план „Дебар Маало 1“, број 23-8348/3, од 2.11.2012 година на општина Центар, за градежна парцела број 3.1 кое е наменето за изградба на објект со намена комерцијални и деловни намени.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9434/1 17 декември 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
--	---

4401.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА/РЕКОНСТРУКЦИЈА НА МОСТОВИ ВО ОПШТИНИТЕ БРВЕНИЦА, ГРАДСКО, ЈЕГУНОВЦЕ И КРАТОВО

1. Во Одлуката за распределба на средства за изградба/реконструкција на мостови во општините Брвеница, Градско, Јегуновце и Кратово број 41-153/1 од

09.01.2013 година (“Службен весник на Република Македонија“ број 5/2013), во точката 1, во воведната реченица износот “17.000.000,00“ се заменува со износот “18.900.000,00“.

Во “ОПШТИНА ГРАДСКО“ износот “10.882.734,00“ се заменува со износот “13.782.734,00“.

Во “ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ“ износот “1.000.000,00“ се заменува со износот “0,00“.

Во “ВКУПНО“ износот “17.000.000,00“ се заменува со износот “18.900.000,00“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9436/1	Заменик на претседателот
17 декември 2013 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

4402.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/2013) и член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на ажурирани геодетски подлоги за планскиот опфат за Урбанистичко планска документација за урбани блокови во близина на „Сончев град“ во општина Сопиште.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9437/1	Заменик на претседателот
17 декември 2013 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Владимир Пешевски, с.р.

4403.

Врз основа на член 20 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Во Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на Град Скопје („Службен весник на Република Македонија“ број 167/13), во членот 1, алинејата 3, зборовите: „259 м2“ се заменуваат со зборовите: „3 м2“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9715/1	Заменик на претседателот
17 декември 2013 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

4404.

Врз основа на член 20 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА НА НАМЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ СО ЦЕЛ ПРОМОВИРАЊЕ НА МЕЃУЕТНИЧКИТЕ ОДНОСИ

Член 1

Со оваа одлука се врши распределба на 10.000.000,00 денари од планираните средства во Буџетот на Република Македонија за 2013 година, раздел 04010 – Секретаријат за спроведување на рамковен договор, потпрограма 21 – Промоција на меѓуетнички односи, ставка 463 – Трансфери до невладини организации, наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации со цел промоција на меѓуетничките односи, на следниве здруженија и фондации:

Бр.	Здруженија и фондации	Седиште	Име на проект	Одобрена сума за финансирање
01	Здружение за уметност и култура АЗ	Струга	Заедно за поубава Струга	312.500,00
02	НВО Екопродукт	Тетово	Успешно менаџирање во култура	312.500,00
03	Здружение Фортеса – III 2007	Кичево	Меѓуетничката соработка – основа за заеднички развој	312.500,00
04	Про - идеја	Гостивар	Во Македонија со ОД со успешни студии и здрава администрација	312.500,00
05	Здружение на уметници АРТ	Струга	Со живот	312.500,00
06	К.У.Д. Јусуф Албани	Осломеј	Со живот преку песна	312.500,00
07	Спортско здружение Шкендија	Тетово	Спортски здруженија едукативен фактор за меѓуетничка соработка	312.500,00
08	Форум за развој и мултикултура Младински центар	Сарај	Развивање на месните и урбаните заедници во мултиетнички средини	312.500,00
09	ЗПИЗ Виножито	Радовиш	Мостови за зближување	312.500,00
10	Македонскоамериканска алумни асоцијација МААА	Скопје	Промоција на интеркултурно претприемништво преку едукација	312.500,00
11	Здружение Хеалт Кор	Тетово	Летен камп на Шарпланина	312.500,00
12	Едукативно духовен центар Око Македонија	Гостивар	Знајки повеќе на РД за Европа и ЕУ	312.500,00
13	Младинска алијанса	Тетово	Зближени да твориме	312.500,00
14	Здружение Зајаз	Кичево	Сакаме фудбал сакаме иднина	312.500,00
15	Здруженија Дрита е Дервентит	Сарај	Сарај фест	312.500,00
16	Еколошко здружение Еко доктрина	Тетово	Ти одлучуваш, твојата иднина во твоите раце	312.500,00
17	Хуманитарна организација Децата на мирот	Сарај	Децата на мирот	312.500,00
18	Здружение МДЦ	Скопје	Заедничко работење на младите за успешен соживот кај различните етнички заедници	312.500,00
19	Здружение за уметност и култура Деа	Кичево	Културни разлики богатство за соживот	312.500,00
20	ГА Битола и Агенција за менаџмент и развој	Битола	Интеграција Да асимилација Не	312.500,00
21	Здружение АНЕР Ромска солза	Прилеп	Ромската традиција и култура дел од богатството на РМ	312.500,00
22	ЗЛРР	Тетово	Активни млади – успешен соживот	312.500,00
23	Здружение на Роми Авена	Кочани	Сите рамноправни иако различни	312.500,00
24	Асоцијација Петра	Скопје	Со социјална инклузија до меѓуетничка толеранција	312.500,00
25	Здруженија на неформални собирачи на секундарни сировини	Скопје	Заедно делуваме за мултикултурализам	312.500,00
26	Здружение за култура и уметност Традита	Тетово	Дојди	312.500,00
27	Мултиетничко здружение Флоренс Најтингел	Куманово	Промоција на почит и соработка кај средношколците во општина Куманово	312.500,00
28	Здружение за развој на демократија	Охрид	ОРД прозорец на надежта	312.500,00
29	Здружение на еколози Натура	Струга	Во Европа без предрасуди	312.500,00
30	Здружение на ликовни уметници АРТ - Визион	Скопје	Уметноста во службата на граѓаните	312.500,00
31	Креативни и активни	Струга	Фестивал на албанскиот филм	312.500,00
32	Еколошко здружение Јавор	Струмица	Мултикултурни јавни акции	312.500,00

Член 2

Се задолжуваат здруженијата и фондациите од член 1 од Одлуката, во рок од 30 дена по завршувањето на своите програмски активности да достават извештај за користењето на средствата до Секретаријатот за спроведување на рамковен договор при Владата на Република Македонија.

Член 3

За извршување на оваа одлука се грижи Секретаријатот за спроведување на рамковен договор.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9852/1
17 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4405.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ГРАДСКО

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

- 4 одбојкарски топки;
- 1 шаховска табла;
- 2 бекгејмон дрвена табла;
- 2 домино сетови и
- 1 „Guess who adult“ игри.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Градско, за потребите на Основното училиште „Даме Груев“ - Градско.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Градско, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9872/1
17 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4406.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

Член 1

Во Одлуката за престанок и за давање на користење на движни ствари на Општина Гази Баба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/13), во член 1 алинеите 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 се заменуваат со алинеите 1, 2, 3, 4, 5, и 6, кои гласат:

- „- 3 шаховски табли;
- 1 мини систем ДВД;
- 2 бекгејмон дрвени табли;
- 6 домино сетови;
- 3 „Guess who adult“ игри и
- 2 фудбалски топки “.

Член 2

Во член 2 точките 1 и 2 се менуваат и гласат:

- „1. На ОУ Кирил и Методиј, с. Стајковци:
- 1 мини систем ДВД;
- 1 шаховска табла;
- 2 бекгејмон дрвени табли;
- 2 домино сетови и
- 1 „Guess who adult“ игри.

2. На ОУ Крум Тошев, с. Трубарево:

- 1 шаховска табла;
- 2 бекгејмон дрвена табла;
- 2 домино сетови и
- 1 „Guess who adult“ игри.“

По точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:

- „3. На ОУ Наум Охридски, с. Булачани:
- 2 фудбалски топки;
- 2 кошаркарски топки;

- 2 ракометарски топки;
- 4 одбојкарски топки;
- 1 шаховска табла;
- 2 бекгејмон дрвена табла;
- 2 домино сетови и
- 1 „Guess who adult” игри.“

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-9875/1
17 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4407.

Врз основа член 40, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2013 година („Службен весник на Република Македонија” бр.171/12), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 17.12.2013 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА ЗА 2013 ГОДИНА

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2013 година („Службен весник на Република Македонија” бр 4/13, 69/13, 130/13 и 163/13), во точка 1, табелата „Опис на градежни интервенции Потпрограма ТД – Реконструкција“, се заменува со нова табела, која гласи:

Опис на градежни интервенции Потпрограма ТД – Реконструкција

Општина	Училиште	Опис	Износ
ПЕНТАР (СКОПЈЕ)	СОУ „Методи Митевски Бриш“	реконструкција, санација и адаптација	
КИЧЕВО	СОУ „Мирко Милевски“ (стара зграда)		
СТРУГА	СОУ „Нико Нестор“		
КУМАНОВО	СОУ „Киро Буриџ“		
Пренесени објекти			11.160.000
БИТОЛА	СОУ „Јосип Броз Тито”-гимназија	реконструкција, санација и адаптација	
ДОЛНИ	СОУ „Мирко Милевски” Кичево – за „Дрита” истурени паралелки во с.Житоше		
КУМАНОВО	СОУ „Киро Буриџ“		
ПЕХЧЕВО	СОУ „Али Руковски Берово (истурени паралелки во Пехчево)		
ПРИЛЕП	СОЕПТУ „Куман Јосифовски -Питу“		
ПРИЛЕП	СОУ „Ристе Ристевски - Ричко“		
СВЕТИ НИКОЛЕ	СОУ „Кочо Рацин”- гимназија		
ЧАПР (СКОПЈЕ)	СОУ „Цаган Димов“		
Нови реконструкции и санации 2013 година			11.250.000
Вкупно објекти и нови реконструкции			22.410.000
Стручно-технички надзор			600.000
Техничка документација, елаборати и други непредвидени/итни/неодложни работи (елементарни ценови)			990.000
СЕ ВКУПНО (пренесени објекти и нови реконструкции и санации)			24.000.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-9800/1
17 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4408.

Врз основа на член 28 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2013 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 171/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.12.2013 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2013 ГОДИНА

I

Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2013 и 81/2013), делот II се менува и гласи:

„Дел од средствата од дел I на оваа програма во износ од 1.047.000.000 денари ќе се користат за следниве мерки за рурален развој:

код на мерката	Назив на мерката	износ
111	Обука и информирање на земјоделските производители	4.000.000,00
112	Помош на млади земјоделци за започнување со земјоделска дејност	7.000.000,00
121	Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства	236.000.000,00
123	Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи	13.000.000,00
124	Инвестиции во инфраструктура за развој на земјоделството, шумарството и водостопанството	302.000.000,00
131	Економско здружување на земјоделски стопанства за заедничко вршење на земјоделска	11.000.000,00
211	Помош за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за земјоделска дејност (ПОМ)	291.105,00
213	Помош за зачувување на руралните предели и нивните традиционални карактеристики	24.000.000,00
214	Помош за зачувување на генетската разновидност на автохтонни земјоделски растенија и автохтони раси на добиток	10.000.000,00
215	Органско производство	67.000.000,00
321	Подобрување на квалитетот на живот во рурални средини	257.075.836,00
322	Обнова и развој на селата	68.395.363,00

323	Зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја	41.237.696,00
411	Поддршка за здобивање на знаења и вештини за подготвување и реализација на стратегии за локален развој на рурални средини	2.000.000,00
413	Реализација на стратегии за локален развој на рурални средини	4.000.000,00
ВКУПНО		1.047.000.000,00

Дел од средствата од дел I на оваа програма во износ од 3.000.000 денари се наменети за исплата по основ на правосилни судски пресуди кон Агенцијата за предмети по мерките од годишните програми за финансиска поддршка на руралниот развој.“

II

Во делот III табелата се менува и гласи:

точка	Вид на мерка	износ
1.	Техничка поддршка во земјоделството и руралниот развој	104.000.000,00
1.1.	Организирање и спроведување на програми за обука кои не се поддржуваат преку мерките за руралниот развој	3.680.000,00
1.2.	Организирање и спроведување на манифестации и саеми	28.000.000,00
1.3.	Учество на саемски манифестации и саеми на земјоделски производители	500.000,00
1.4.	Помош за маркетинг на земјоделски производи и преработени земјоделски производи	28.800.000,00
1.5.	Изработка и публикување на едукативни, информативни, научни, пропагандни и стручни материјали, публикации и списанија	4.000.000,00
1.6.	Спроведување на истражувања, изработка на анализи, предлог-проекти, студии и стратешки документи од областа на земјоделството и руралниот развој	7.200.000,00
1.7.	Инвестициони вложувања за воспоставување на научно демонстративни примери	4.500.000,00
1.8.	Други трошоци и инвестициони вложувања за воспоставување и спроведување на мерките за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој	27.320.000,00
2.	Помош за плодоуживатели	6.000.000,00
ВКУПНО		110.000.000,00

III

Во делот IX став 2 износот „4.462.329“ се заменува со износот „8.962.329“.

IV

Во делот XIII ставот 2 се менува и гласи:

„Средствата од став 1 алинеја 1 на овој дел во износ од 3.000.000 денари се наменети за финансирање на оперативните мерки и активности за ревитализација на Ген банката во Скопје во износ 610.000 денари, Струмица во износ 610.000 денари и Прилеп во износ 1.780.000 денари.“

V

Во делот XV став 2 износот „72.500.000“ се заменува со износот „137.500.000“.

VI

Во делот XVII став 3 износот „25.000.000“ се заменува со износот „26.230.000“.

VII

Во делот XX во ставот 5 по зборовите „од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година“ се додаваат зборовите „и за исплата на обврски кои произлегуваат од објава на јавни повици за имплементација на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година“.

VIII

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9468/1
17 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4409.

Врз основа на член 40, став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.171/12), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 17.12.2013 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА
И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА
ЗА 2013 ГОДИНА**

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/13, 69/13, 116/13 и 163/13), во точка 1, табелите „Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма ТА-изградба“ и „Опис на градежни интервенции Потпрограма ТБ – Реконструкција“, се заменуваат со нови табели, кои гласат:

Опис на градежни интервенции Потпрограма ТБ – Реконструкција

Општина	Основно училиште	Опис	Износ 2013		
КАРБИНЦИ	ОУ„Страшо Пинџур“ ПУ с.Крупиште	еконструкција и санација			
ВИНИЦА	ОУ„Славчо Стојменски“ ПУ с.Градец				
Вкупно пренесени обврски			2.200.000		
БЕРОВО	ОУ„Н.П.Русински“	реконструкција и санација			
БИТОЛА	ОУ„Св.Кирил и Методиј“				
БОГДАНЦИ	ОУ „Петар Мусев“ Богданци				
БУТЕЛ	ОУ„Гоце Делчев“ СС во с.Љубанци				
ГАЗИ БАБА	ОУ„Св.Наум Охридски“ с.Булачани ПУс. Раштак				
ГОСТИВАР	ОУ„Гоце Делчев“ Гостивар				
ДЕБАР	ОУ„Ристо Ристевски“ с. Д.Косоврасти				
ДЕБАР	ОУ„Саид Најдени“				
ДЕБАРЦА	ОУ„ Дебарца“ ПУ во с.Оровник				
ДЕЛЧЕВО	ОУ„ Климент Охридски ПУ с.Разловци				
ДОЛНЕНИ	ОУ„ Пере Тошев“ ПУ с.Дреновци				
ДОЛНЕНИ	ОУ„Мирче ацев“ , ПУ с. Кошино				
ГОРЧЕ ПЕТРОВ	ОУ „Јоаким Крчвски“ с. Волково				
КОЧАНИ	ОУ „Никола Карев“				
КРАТОВО	ОУ „Кочо Рацин“ ПУ во с.Туралево				
МОГИЛА	ОУ Браќа Миладиновци“ ПУ во с.Ношпал				
ОХРИД	ОУ „Кочо Рацин“				
ПЕТРОВЕЦ	ОУ „Кочо Рацин“ ПУ во с. Огњанци				
ПЛАСНИЦА	ОУ „Мустафа Кемал Ататурк“				
СТРУГА	ОУ „Единство“ с. Октиси				
СТУДЕНИЧАНИ	ОУ „Мустафа Кемал Ататурк“ с. Количани				
ШТИП	ОУ Тошо Арсов ПУ во нас. Македонка				
Нови реконструкции и санации 2013 година				27.480.000	
Вкупно обврски и реконструкции				29.680.000	
Стручно-технички надзор				650.000	
Техничка документација, елаборати и други непредвидени/итни/неодложни работи (елементарни непогоди)				670.000	
СЕ ВКУПНО				31.000.000	

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-9801/1
17 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

4410.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4, од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013), член 11 и член 15, став 3 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр.94/2005, 43/2010, 9/12 и 13/12), постапувајќи по барањето на Дирекцијата за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, за определување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во ТИРЗ – Скопје, за месец декември 2013 година, на седницата одржана на 20 декември 2013 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА
ПРИРОДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ
ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА
НА ПРИРОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-
ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА-СКОПЈЕ ЗА
МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2013 ГОДИНА**

Член 1

1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, како вршител на енергетските дејности дистрибуција на природен гас, управување со системот за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас, продажната цена на природниот гас за месец декември 2013 година, се утврдува да изнесува 27,2266 ден/нм³.

2. Во продажната цена на природниот гас од став 1 на овој член, содржани се:

2.1 Трошоци за набавка на природниот гас за месец декември 2013 година, во износ од 22,6058 ден/нм³ и цена за услугата снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во износ од 0,2958 ден/нм³, утврдени со Одлуката за определување продажна цена на природен гас за месец декември 2013 година („Службен весник“ бр. 176/13);

2.2 Цената за услугата пренос и управување со системот за пренос на природен гас, во износ од 1,2465 ден/нм³, утврдени со Одлуката за определување продажна цена на природен гас за месец декември 2013 година („Службен весник“ бр. 176/13);

2.3 Цената за вршење на дејностите дистрибуција на природен гас, управување со системот за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас, во износ од 3,0785 ден/нм³, утврдени со Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на тарифа за вршење на дејноста дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 11/13).

3. Цената од член 1, точка 1 од оваа Одлука, е пресметена без данок на додадена вредност.

Член 2

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УПН Бр. 08-239/13
20 декември 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2013181